

Основната грешка која ја направи СДСМ е тоа што не го прежали стариот лидер и не создаде нов политички мангуп, кој ќе ги издигне од пепелта.

Затоа цели четири години социјалдемократите тапкаат во место. Бучковски дојде, па замина. Шекеринска дојде, па и таа се подготвува да замине, иако нејзиното заминување треба да го аминува партискиот Конгрес.

За разлика од нејзините внатрешепартиски противници (без'рбетници), таа има "кичма" да ја признае победата на коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ, и самарот за тоа да го преземе врз себе.

Овој потег на лидерката отвори многу важни партиски дилеми, кои секојдневно и алармантно чукаат на портите на "Бихачка". Но, дали некој има намера да ги слуша "богородичните свона"?

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Најавата на Радмила Шекеринска за напуштање на лидерската позиција во СДСМ ги исплаши сите нејзини душегрижници, кои само до вчера, односно до пред одржувањето на предвремените парламентарни избори, јавно преку медиумите, се изјаснија дека имаат желба да ја наследат и тие да ја водат партијата. На тој начин не само што им ја предадоа на "лавовите", туку и ѝ го свртеа грбот, сметајќи дека таа ќе ја преземе одговорноста за лошиот рејтинг на СДСМ, кој по низата внатрешепартиски превирања и по дебаклот на изборите не може да се препознае, односно е во нокдаун, бидејќи не успеа да се прилагоди на новата македонска политичка рапсодија.

Меѓутоа, Шекеринска ги надмудри... ги остави да се "печат" во тешките (адски) партиски маки кои, по заминувањето на Бранко Црвенковски за претседател на Република Македонија, уште повеќе се продлабочуваат.

Имено, партијата е во колапс затоа што по заминувањето на вечниот "вожд" од функцијата претседател на СДСМ, "лидершипот" не успеа да пронајде достоин и оригинален наследник, кој ќе ги препороди социјалдемократите.

Внатрешепартиските превирања се одразија врз политичкиот рејтинг, кој од 2004 година континуирано се намалува. Предвремените парламентарни избори во Македонија беа само маска за ненадминливата тешка криза во



СДСМ, која со месеци се одразува и врз членството, кое се расцепка на "Бранковисти", "Бучковисти", "Титовисти" итн.

На крај, Шекеринска сепак победи, бидејќи остана доследна на себе и ја презеде одговорноста за партискиот изборен пораз, кој ниту еден од потпретседателите или некој од организационата шема не сакаше да си го префрли на сопствениот грб. Тоа значи дека лидерката си ја спаси политичката кариера. Само судбината ќе покаже дека поразот беше природна последица на сè она што се случуваше во СДСМ, но и на приликите во Македонија, каде "портакаловите" сили ја искористија својата драгоцен изборна шанса.

БЕЗ ХАРИЗМА

Многумина сметаат дека Шекеринска е "готова", иако дел од најтесното партиско раководство се обидува да ја премисли во однос на оставката. Тоа, пред сè, ќе зависи од многу фактори. Прво од нејзиниот политички карактер, бидејќи за разлика од внатрешепартиските противници (без'рбетници) кои ги има, таа сепак се покажа како лидер со "кичма" кога ја призна победата на коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ, и "самарот" за тоа да го презеде врз себе. Овој потег на лидерката отвори многу важни партиски дилеми, кои секојдневно и алармантно чукаат на портите на "Бихачка". Но, дали некој има намера да ги слуша "богородичните свона"?

Во 2004 година "Свонарот" симболично ја напушти сдсмовската политичка сцена и се вработи како претседател на РМ, но секогаш сиркаше и сè уште се "пули" во партијата, бидејќи таа од него направи политички "Бог", кој

"Принципот кој го востановив во 2006 година при изборот за претседател на партијата, дека при изборен пораз треба да се понесе одговорност, го почитувам и денес и од тие причини ја поднесувам оставката", изјави Радмила Шекеринска, потврдувајќи го својот принципиелен став.

оди по земја. Всушност, ниту Бучковски, а ниту Шекеринска можеа да ја уништат неговата харизма. Харизматичноста е од Бога дадена, а сè друго може да биде бледа копија. Основната грешка која ја направи СДСМ е тоа што не го прежали стариот лидер и не создаде нов политички мангуп, кој ќе ги издигне од пепелта. Затоа цели четири години социјалдемократите тапкаат во место. Бучковски дојде, па замина. Шекеринска дојде, па и таа се подготвува да замине, иако нејзиното одење треба да биде аминувано на партиски Конгрес.

Во овој момент постојат две солуции, "шекерната приказна" да доживее THE END или HAPPY END!? Но, сепак главно прашање останува дали партијата ќе ја "соцвака" новата политичка криза, или ќе го чека враќањето на Црвенковски? Доколку членството се одлучи за оваа варијанта тогаш примерот со колективните претседателства или со привремениот претседател партијата уште повеќе ќе ја води кон дното, а ризикот ќе го преземе некој друг грешник.

БОРБА ПРОТИВ СИТЕ

Во овој случај Радмила Шекеринска сама влезе во политичката стапица, која не можеше да ја избегне. Таа одвнатре ѝ беше наметната. Владо Бучковски мно-

THE END ИЛИ HAPPY END ЗА "ШЕКЕРНАТА" ПРИКАЗНА ВО СДСМ

Потпретседателот Игор Ивановски, иако одлуката на Шекеринска ја смета за избрзана, сепак ја оправдува. Според него, сосема е легитимно и потребно да се понесе одговорност по ваков изборен дебакл.

"Нам сега ни е потребен мудар и ефикасен концепт за тоа како по овие избори да излеземе по силни, многу значајно пообединети и да се вратиме кај многубројното членство кое ни ја даде довербата на овие избори".

Вториот потпретседател, струмичкиот градоначалник Зоран Заев, кој заедно со Игор Ивановски важи за еден од најсериозните претенденти за иден претседател на СДСМ, има спротивен став. Тој смета дека Шекеринска не е виновна за изборниот пораз. Очекува и централата и општинските организации да направат сè за да ја разубедат во намерата за оставка.

"Својствено на карактерот на мојата претседателка, таа има принципиелни ставови, горда е, достоинствена и ова е израз на нејзините карактерни особини, сигурно, но верувам дека ќе успееме да ја разубедиме во оваа работа", изјави Заев.

На тој начин, не само што се бореше против "Бучковистите", туку се бореше и против приврзаниците на Црвенковски, како и на "Титовистите", кои речиси по наредба се одметнаа, а подоцна кога се вратија во јатото само уште повеќе ја разнишаа лидерската позиција на Радмила Шекеринска.

Тоа значи дека таа имаше премалку време да ја среди партијата. Додека Шекеринска се бореше против сите за да го зачува единството, всушност заборава на народот, на партиското членство и на земјата, така што на предвремениот парламентарни избори СДСМ настапи без изборна програма.

Она што до вчера беше нејзин симбол "И Сонцето е ѕвезда", како бумеранг ѝ се врати. "Сонцето" на Радмила Шекеринска згасна. И тоа најмногу по нејзина вина. Компромис не се прави со стари и со недокажани кадри, туку со свежи и нови лица. Згора на сè, ако се додаде и нејзината најслаба алка, немањето лидерска харизма, тогаш навистина прави вистински потег, достоин само на малкумина лидери, кои остануваат на принципиелните ставови.

Инаку, што се однесува до политичкиот рејтинг таа навистина треба да се запраша кој всушност го креваше рејтингот на Никола Груевски: опозицијата, СДСМ, Груевски или и Црвенковски... Нека се праша дали двајцата најмоќни политичари во Македонија не си градеа политичка отстапница, едниот да остане премиер, а другиот да биде претседател. Тоа значи дека СДСМ беше исфрлен во втор план. Кои разузнавачи ја градеа политичката кариера на премиерот? Едниот му е братучед, а другиот е "братучед" на...

БАРДОВИ НА ПОЛИТИЧКОТО ГЛУМИШТЕ

Сега можеби е доцна за совет или за одговор на овие прашања, но сепак сè уште има време за СДСМ и за Шекерин-

"Јас чувствувам одговорност да се ставам на располагање на идниот претседател на партијата, на идното раководство, да помогнам со своето искуство и со своето знаење", изјави "изгорениот" Владо Бучковски.

"Сметам дека тоа би било најпродуктивно за партијата. Не е продуктивно ако претседателот на партијата, кој замина пред две години, сега повторно да биде еден од претендентите", додаде Бучковски.

ска како пратеник и принципиелен политичар. Откако се изгоре... што ќе прави Шекеринска?!

Навидум сонцето ги пробива темните облаци, но нема јунак меѓу машките јунаци во СДСМ. Игор Ивановски молчи. Зоран Заев се откажува. А Андреј Петров ја нема поддршката од членството. Може ли СДСМ да се потпре на старите кадри, Никола Поповски или Благој Ханџиски? Двата барда на политичкото глумиште сè уште не се впуштаат во директна битка за лидерската фотелја во СДСМ. Тие чекаат да им "намигне" Бранко Црвенковски, а дури потоа да се впуштат меѓу членството. Меѓутоа, сега сè зависи од вечниот претседател, кој доколку се одлучи повторно да се кандидира за претседател на РМ, тогаш вратата им е отворена. Но, ако Бранко се враќа, тогаш нивната кариера во СДСМ и во политиката ќе биде лоцирана на бунште. Затоа, сите очи се свртени кон "претседателот"? Од него ќе зависат многу работи во партијата, од тоа како СДСМ ќе се однесува до Собранието до политичкиот став за името на Република Македонија, кое во меѓувреме беше преголем залак не само за социјалдемократите, туку и за вливците.

гу брзо согоре, односно не се снајде, а другите претенденти за партиската фотелја не можеа да ја победат на изборната конференција.